

0201-
31.05.2022

Точка 2/2
32-ро Годишно Собрание на Акционери, 31/05/2022

Предлог

Врз основа на член 25 став 1 точка 2 од Статутот, член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговските друштва, а во согласност со член 483 од истиот Закон, Собранието на акционери на ОКТА АД – Скопје на својата 32-ра седница на Годишното Собрание, одржана на ден 31.05.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за распоредување на добивката утврдена во годишната сметка
и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година

Член 1

ОКТА АД – Скопје оствари добивка по оданочување (нето добивка) за годината која заврши на 31 декември 2021 година во износ од 378,191,543.00 денари.

Член 2

Нето добивката опишана во член 1 од оваа Одлука, ќе биде распоредена на следниот начин:

- Дел од добивката во износ од 61,784,280.00 денари (приближно 1.000.000 ЕУР) ќе биде исплатен како дивиденда
- Остатокот од добивката, во износ од 316,407,263.00 денари ќе биде распределен како акумулирана добивка.

Член 3

Дирекцијата за финансии и администрација се обврзува да ги преземе сите дејствија потребни за спроведување на оваа Одлука и да ја спроведе соодветната евиденција согласно оваа Одлука во сметководството веднаш.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Претседавач,

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 и член 483 став 1 од ЗТД, како и согласно член 25 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото, во надлежност на Собранието на акционери е да одлучува за распределбата на добивката. Согласно член 384 став 2 точка 2 од ЗТД, на Годишното собрание, акционерите одлучуваат за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата во претходната деловна година.

Согласно член 483 став 2 од ЗТД, во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:

- 1) износот од добивката за покривање на загубата од минати години (доколку таква има);
- 2) износите коишто се внесуваат во законските и во статутарните резерви на друштвото;
- 3) износот којшто се исплатува во вид на дивиденда;
- 4) дополнителните издатоци врз основа на одлуката;
- 5) евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулираната добивка) и
- 6) износот на добивката со којшто ќе се изврши зголемување на основната главнина на друштвото и износот од добивката за инвестиции.

Деловната 2021 година ОКТА АД – Скопје ја заврши со остварена чиста (нето) добивка во износ од 378,191,543.00 денари.

На својот 197-ми состанок одржан на ден 26.04.2022 година, Одборот на директори ја утврди оваа предлог Одлука наменета за Годишното собрание на акционери, со предлог чистата (нето) добивка остварена во 2021 година да биде распоредена на начин што приближно 1/6 од добивката, односно вкупен износ од 61,784,280.00 денари ќе биде исплатен како дивиденда на акционерите, додека приближно 5/6 од добивката, односно вкупен износ од 316,407,263.00 денари, ќе биде распределен како акумулирана добивка за наредните години.